



ОПШТИНА ДОЛНЕНИ/KOMUNA E DOLLNENIT

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

БР.03-1138/6  
од 19.04.2021год.  
Долнени/Dollnen

Врз основа на член 35 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,163/16,64/2018 и 168/18), член 50, точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), член 62 од Статутот на Општина Долнени, Градоначалникот на Општина Долнени, го дава следното:

## С О О П Ш Т Е Н И Е

**Се организира јавна анкета и јавна презентација** на ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за изградба на објекти за производство на електрична енергија од алтернативни извори, со намена Е2 - комунална супраструктура, на дел од КП 16, КП 835, КП 836 и дел од КП 839, КО Заполжани, општина Долнени. Проектниот опфат е дефиниран со полигонална гранична линија, која се поклопува со надворешните граници на катастарските парцели бр.16, 835, 836 и дел од 839, КО Заполжани.

Вкупната површина на новоформираната градежна парцела е 127805,74 м<sup>2</sup>.

Јавната анкета и јавната презентација на ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за изградба на објекти за производство на електрична енергија од алтернативни извори, со намена Е2 - комунална супраструктура, на дел од КП 16, КП 835, КП 836 и дел од КП 839, КО Заполжани, општина Долнени, ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на Општина Долнени-Подрачни канцеларии во Ропотово и на интернет страната на општината [www.opstinadolneni.gov.mk](http://www.opstinadolneni.gov.mk). **Јавната анкета ќе трае 5 работни дена од 20.04.2021 до 26.04.2021г. секој работен ден од 9,00 до 14,00 часот.**

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на **ден 26.04.2021г. во 11:00 часот** во просториите на Општина Долнени-Подрачни канцеларии во Ропотово.

ГРАДОНАЧАЛНИК/КРУЕТАРИ

Општина Долнени/Комуна е Dollnenit  
Џемил Камили/Xhemil Qamili

